



ПРИЈАВА

за заверка на парагон блок и итна сметководствена книга

* Појолнува Управа за јавни приходи

ЕДБ / ЕМБГ на обврзникот	<input type="text"/>	Датум и број на прием	<input type="text"/>
Назив и адреса на вистинско седиште на обврзникот	<input type="text"/>		
Телефон	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Доброволна заверка
е-пошта	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Службена заверка

ПОДАТОЦИ ЗА ЗАВЕРКА НА ПАРАГОН БЛОКОВИ И ИТНА СМЕТКОВОДСТВЕНА КНИГА

Назив и адреса на деловен објект	<input type="text"/>		
Регистарски број	Фискален апарат	Фискална меморија	<input type="text"/>
Број на издадени парагон блокови / ИСК	Парагон блокови	Итна сметководствена книга	<input type="text"/>
Сериски броеви на парагон блокови	од	до	<input type="text"/>
	од	до	<input type="text"/>
	од	до	<input type="text"/>
	од	до	<input type="text"/>
	од	до	<input type="text"/>
	од	до	<input type="text"/>
	од	до	<input type="text"/>
	од	до	<input type="text"/>
	од	до	<input type="text"/>
	од	до	<input type="text"/>
	од	до	<input type="text"/>
	од	до	<input type="text"/>

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	<input type="text"/>		
ЕДБ / ЕМБГ	<input type="text"/>	Датум на пополнување	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	<input type="text"/>		
ЕМБГ	<input type="text"/>	Датум на пополнување	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>

* Појолнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

Врз основа на член 12 од Законот за регистрирање на готовинските плаќања, не е дозволен прометот на добро или услуга кој не се врши преку монтиран и воведен во користење на систем на фискална опрема, освен во случаите кога е потребен ремонт или поправка на фискален систем на опрема. Во таквите случаи, даночниот обврзник е должен за извршениот промет на добра или услуги да издава Парагон блок и да води Итна сметководствена книга, заверени од Управата за јавни приходи.

Во пријавата задолжително се внесуваат податоци за ЕДБ / ЕМБГ на обврзникот; назив и адреса на вистинско седиште на обврзникот; телефон; и е-пошта.

Во зависност од тоа дали пријавата се поднесува од даночниот обврзник (доброволна заверка) или од службено лице на УЈП (службена заверка) се пополнува соодветното поле со "х".

Податоци за заверка на парагон блокови и итна сметководствена книга

- **Назив и адреса на деловен објект** - впишете го називот на деловниот објект каде е инсталиран фискалниот апарат.
Пример: ул „Даме Груев“ бр. 25/1, Продавница бр. 12
За автопревозниците се впишува регистарскиот број на возилото и видот на возилото.
Пример: Автобус СК-222-ХХ
Кај мобилните апарати за користење на отворено се впишува место на вршење дејност и број на тезга, паркинг или домашна адреса.
Пример: Зелен пазар, тезга бр. 250
- **Регистарски број** - се внесува бројот на фискалниот апарат (пример: DY 120005000) и бројот на фискалната меморија (пример: DA 100001001).
- **Број на издадени парагон блокови / ИСК** - се внесува бројот на издадени заверени парагон блокови и Итна сметководствена книга (ИСК).
- **Сериски броеви на парагон блокови** - полињата "од" и "до" се запишуваат за почетниот и крајниот сериски број на секој парагон блок.
Пример: Доколку се бара да се заверат два парагон блокови, за првиот парагон блок се пополнува првото поле од 000000001 до 000000100, а за вториот се пополнува следното поле од 000001001 до 000001100.

Податоци за составувачот и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувачот на пријавата.